



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 15 јули 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 26 динари. — Преплатата за 1983 година изнесува 1425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-835; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

464.

Врз основа на член 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Издатоците за службени патувања и селидби во странство и во други случаи, предвидени со оваа уредба, им се признаваат на сојузните органи на управата и на сојузните организации (во натамошниот текст: органот) во материјални трошоци, во износите и под условите што се определени со општиот акт на органот, а под општите услови пропишани со оваа уредба и до износите што Сојузниот извршен совет ќе ги утврди со посебен акт.

Член 2

Како службено патување во странство, во смисла на оваа уредба, се подразбира службено патување од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странска држава и обратно, од една странска држава во друга, како и од едно место во друго на територијата на странска држава.

Член 3

Издатоците за службено патување во странство што му се признаваат на органот во материјалните трошоци опфаќаат надомест за сместување и исхрана (во натамошниот текст: дневница) и надомест за личен превоз.

II. Дневници

Член 4

Највисоките износи на дневниците што за службено патување во одделни странски држави му се признаваат на органот во материјални трошоци се утврдуваат со решение на Сојузниот извршен совет по следните групи:

1) I група: функционери и раководни работници што ги назначува Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: функционер и раководен работник); функционери и раководни работници што ги именуваат или ги назначуваат извршните совети на собранијата на републиките, односно извршните совети на собранијата на автономните покраини и други лица вон сојузните органи на управата и сојузните организации што вршат раководни работи

во стопанството и вон стопанството кои како членови на југословенска делегација ќе ги определи Сојузниот извршен совет, службено да патуваат во одделни странски држави, како и работници на надлежен орган кои вршат задачи и работи на безбедност и преведувачи кои патуваат со југословенска делегација што ќе ја определи Сојузниот извршен совет; работници што ги назначува сојузниот секретар за надворешни работи во дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство што вршат задачи и работи на постојан отправник на работи, на директор на културно-информативен центар и шеф на конзулат.

2) II група: други работници.

Член 5

Ако на функционерот, раководниот работник и работникот од член 4 од оваа уредба на службено патување во странство им е обезбедено бесплатно сместување и бесплатна исхрана, на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височина на дневницата намалена за 80%, ако му е обезбедено само бесплатно сместување — во височина на дневницата намалена за 50%, а ако му е обезбедена само исхрана — во височина на дневницата намалена за 30%.

Член 6

Ако функционерот, раководниот работник и работникот од член 4 на оваа уредба на службено патување во странство престојува повеќе од 30 дена без прекин во исто место, на органот за времето подолго од 30 дена му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височина на дневницата намалена за 30%.

Член 7

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците во височина на цела дневница за секој 24 часови поминати на службено патување во странство на функционер, раководен работник и работник, како и за остатокот на времето подолго од 12 часови. За остатокот на времето подолго од осум часови до 12 часови, на органот му се признава половина дневница.

На органот му се признаваат во материјални трошоци издатоци во височина на цела дневница и ако службеното патување на функционерот, раководниот работник и работникот трае вкупно подолго од 12 часови, а половина дневница ако целото службено патување трае подолго од 8 часови.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во износ од 30% од пропишаната дневница, за службено патување на летачки персонал, ако службеното патување трае вкупно помалку од осум часови, сметајќи го времето од часот на поаѓањето на авионот од последниот аеродром во Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија.

Член 8

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за дневници определени за странска држава во која функционерот, раководниот работник и работникот заминуваат и тоа од часот на преминувањето на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно дневниците определени за странска држава од која функционерот, раководниот работник и работникот доаѓаат, и тоа до часот на преминувањето на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако при службеното патување превозот се врши со авион, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за дневници од часот на поаѓањето на авионот од аеродромот, односно до часот на доаѓањето на аеродром во Југославија на кој е извршена контрола на пасошот на функционерот, раководниот работник и работник.

Ако функционери, раководни работници и работници биле на службено патување во повеќе земји, во одењето на органот му се признаваат во материјални трошоци и издатоците во височина на дневници за странска држава во која се започнува службеното патување, а во враќањето — во височина на дневниците за странска држава во која службеното патување е завршено.

За секое задржување, односно пропатување на функционер, раководен работник и работник низ некоја друга странска држава, што трае подолго од 12 часови, на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височина на дневниците определени за таа странска земја.

III. Надомест за превоз

Член 9

Издатоците за превоз на функционерот, раководниот работник и на работникот на службено патување во странство му се признаваат на органот во материјалните трошоци во височина на цената од патничката тарифа за превоз со најеконично превозно средство од оној вид и класа што функционерот, раководниот работник и работникот, според општиот акт на органот може да ги користи на службеното патување.

Ако превозот се врши со авион, на органот за превоз на функционерот, раководниот работник и на работникот, му се признаваат во материјални трошоци издатоците за користење на туристичка класа.

Член 10

Ако во цената на картата за патување со брод се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање, во материјални трошоци на органот му се признаваат 20% од дневницата предвидена со општиот акт на органот за времето што функционерот, раководниот работник и работникот ќе го помине на бродот.

Ако во цената на авионската карта се засметани трошоците за исхрана и сместување, поради прекин на патувањето, на органот во материјални трошоци му се признава дневницата намалена за 80%.

Ако во цената на авионската карта поради прекин на патувањето е засметано само сместувањето, на органот во материјални трошоци му се признава дневницата намалена за 50%.

Член 11

Ако со бродот заедно со функционерот, односно раководниот работник службено патуваат работници, во материјални трошоци на органот му се признаваат издатоците за превоз на тие работници во ист износ како и издатоците за функционерот, односно раководниот работник, под услов во налогот за службено патување да е назначено дека тие издатоци се признаваат.

Член 12

Издатоците за користење на кола за спиење на службено патување во странство му се признаваат на органот во материјални трошоци, ако тоа патување трае без прекин најмалку 24 часови, ако се патува ноќе од 22 часа до 6 часот, или ако се патува најмалку шест часови ноќе после 20 часот со намалени дневници за 50%.

IV. Селидбени трошоци

Член 13

За селидба на раководен работник или на работник во странство и од странство во Југославија во врска со неговото преместување, на органот во материјалните трошоци му се признаваат издатоците за превоз по најеконичниот пат на предметите што служат за лична употреба на преместениот раководен работник или на работникот и на членовите на неговото потесно семејство што тој ги издржува и тоа:

- 1) за раководниот работник и за работникот во тежина до 1.100 kg;
- 2) за брачниот другар, во тежина до 700 kg;
- 3) за секое дете, во тежина до 300 kg, со тоа што вкупната тежина на предметите, ако раководниот работник или работникот се сели со семејството, не може да изнесува повеќе од 2.500 kg.

Во вкупната тежина на предметите од став 1 на овој член се пресметува и тежината на амбалажата.

Функционерот кој раководи со органот може да одобри ако за тоа постојат оправдани причини, превоз на предметите да се изврши по воздушен карго пат, експресно со железница или со истото превозно средство со кое патува работникот („митгепек“), со тоа што вкупната тежина на предметите не може да изнесува повеќе од 15% на тежината од став 1 на овој член, односно 50% ако поради вонредни настани во земјата на службувањето не постои можност за транспорт по друг пат.

Издатоците од став 3 на овој член му се признаваат на органот во материјални трошоци.

Преместениот раководен работник или работникот кој го користи правото за превоз на предметите по воздушен пат не може да го користи и правото за превоз по сувоземен или воден пат за остатокот на предметите.

Член 14

Ако раководниот работник или работникот со членовите на семејството се сели од Југославија во некоја прекуморска странска држава, или обратно, а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, издатоците за превоз на предметите што се селат се признаваат во материјални трошоци според тарифата за превоз со југословенски бродови.

Член 15

Издатоците за пакување на покуќнината при селидбата на раководниот работник или на работникот од странство му се признаваат на органот во материјални трошоци во пашален износ кој се утврдува со решение на Сојузниот извршен совет за секоја календарска година во САД долари, а се исплатува во валутата на земјата од која раководниот работник или работникот се селат, пресметана според курсот на таа змеја и времето на селидбата и тоа посебно:

- 1) за раководниот работник или за работникот со кој брачниот другар и децата престојуваат во странство;

2) за раководниот работник или за работникот со кој брачниот другар и децата не престојуваат во странство.

При селидбата на раководниот работник или на работникот од Југославија во странство, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за пакување на покуќината, и тоа:

1) за раководниот работник или за работникот кој се сели со членовите на семејството и ги испраќа предметите со брод, железница или со камион — во височина на три просечни остварени лични доходи на работниците вработени во стопанството на Југославија за претходното полугодие;

2) за раководниот работник или за работникот кој се сели со членовите на семејството и предметите ги испраќа по воздушен пат, експресно со железница, со истото превозно средство со кое патува („митепек“), или со сопствен автомобил — во височина на просечниот остварен личен доход на работник вработен во стопанството на Југославија за претходното полугодие.

Ако раководниот работник или работникот се сели без членовите на семејството, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците во височина од 50% од паушалниот надомест од став 2 на овој член.

На органот во материјални трошоци му се признаваат и вистинските издатоци што раководниот работник или работникот ги има за превоз на предметите од станот до соодветното превозно средство.

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за осигурување на предметите што се осигурени кај југословенските осигурителни заводи, што раководниот работник или работникот ги праќа од Југославија во странство и од странство во Југославија, до вредноста што за секоја календарска година се утврдува со решение на Сојузниот извршен совет, и тоа посебно:

1) ако раководниот работник или работникот се сели со членовите на семејството;

2) ако раководниот работник или работникот се сели без членовите на семејството.

На органот во материјални трошоци му се признаваат и издатоците во врска со прибавување на патнички исправи, вакцинација и лекарски преглед, ако надлежната самоуправна интросна заедница за здравствено осигурување и здравство не ги признава тие трошоци.

Член 16

Во материјални трошоци на органот му се признаваат и издатоците на име надомест за сместување на предметите (покуќината) на преместениот раководен работник или на работникот, ако со општиот акт на органот тоа е предвидено.

Ако раководниот работник или работникот, во врска со заминување во странство или враќање во Југославија е должен да го испразни својот стан или примил обврска станот да го испразни заради ставање на станот на располагање на работник во органот кој го преместил во странство, издатоците на име на надомест за сместување на предметите му се признаваат на органот во материјални трошоци во височината утврдена со општиот акт на органот.

Член 17

Издатоците за дневници за времето што раководниот работник или работникот при селидбата ќе го помине на пат, му се признаваат на органот во материјални трошоци во износите што се признаваат за надоместот за службени патувања во Југославија и во странство.

За членовите на потесното семејство на преместениот раководен работник или на работникот

кои не се во работен однос, на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците за дневници на членовите на семејството — до износите предвидени со општиот акт на органот за дневници за II група и издатоците за личен превоз на членовите на семејството — до износот на надоместот предвиден со општиот акт на органот за личен превоз на работниците.

V. Други одредби

Член 18

Издатоците што функционерите, раководните работници и работниците ги имаат на службено патување во странство во врска со превезувањето, пренесувањето, внесувањето и изнесувањето на службена пошта, како и другите неопходни издатоци (такси и др.) му се признаваат на органот во материјални трошоци во платени износи, со правдање со соодветни сметки.

Член 19

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците што функционерите, раководните работници и работниците ги имаат во врска со користењето на телефони и телеграми за време на службениот пат, а кои се неопходни за извршувањето на определени задачи и работи.

Со согласност од шефот на југословенската делегација, во материјални трошоци на органот му се признаваат и издатоците на делегацијата во врска со изнајмувањето простории за состаноци на делегацијата, за плаќање на стенографски и дактилографски услуги, како и за изнајмување машини за пишување за подготвување на службени извештаи или за потреби на службената кореспонденција.

Издатоците од ст. 1 и 2 на овој член се правдаат со соодветни сметки.

Член 20

Во материјални трошоци му се признаваат на органот издатоците за личен превоз на раководниот работник или на работникот кој работи во странски држави со тешки климатски услови и на членовите на неговото потесно семејство (брачен другар и деца) за доаѓање на одмор во Југославија и за враќање, за едно патување по најмалку 18 месеци престој во тие земји, во височина на цената од патничката тарифа за превоз со најекономично превозно средство од оној вид и класа кои, според општиот акт на органот раководниот работник или работникот можат да го користат на службено патување.

Странските држави со тешки климатски услови во смисла на став 1 од овој член, се определуваат со општ акт на органот.

Член 21

Ако семејството на раководниот работник или на работникот кој е со служба во странство, живее во Југославија, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците на име надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството, но најмногу за 50% повеќе од надоместот утврден за одвоен живот на работниците во Југославија.

Условите и височината на надоместот по став 1 на овој член се определуваат со општиот акт на органот.

Член 22

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците на име на надомест за греведување што му се исплатуваат во динари по договор за

дело, на лице кое не е во работен однос, а кое во својство на преведувач патува во состав на југословенска делегација.

Член 23

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците врз основа на пресметки на патните трошоци што по завршеното службено патување ќе ги поднесат функционерот, раководниот работник и работникот во согласност со одредбите на оваа уредба, со писмен извештај што го оверил функционерот кој раководи со сојузниот орган или со сојузната организација, во рок од 7 дена од денот по завршеокот на службеното патување.

Кон пресметката на патните трошоци се приложуваат: налогот за службеното патување и доказ за износот платен за користењето на кола за спиење или бродска кабина — ако функционерот, раководниот работник или работникот на службено патување користеле кола за спиење, или бродска кабина, односно авионска или бродска карта — ако користеле авион или брод, неискористено или делумно искористено кредитно писмо и друг доказ за трошоците што се правдаат.

Ако функционерот, раководниот работник или работникот на службеното патување платиле резервација на местото, аеродромска такса или превоз на багажот со автобус и, доколку тоа посебно се плаќа, кон пресметката на патните трошоци се приложуваат и потврдите за плаќањето на тие трошоци.

Кон пресметката на патните трошоци се приложуваат и сметките за издатоците предвидени во чл. 18 и 19 на оваа уредба, што на органите им се признаваат во материјални трошоци.

VI. Завршни одредби

Член 24

Одредбите на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/78, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81 и 18/83), сообразно ќе се применуваат и на службените патувања во странство, како и при селидба во странство и обратно, ако со оваа уредба и со општите акти на органот донесени врз основа на оваа уредба, не е определено поинаку.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/81, 13/82 и 74/82).

Член 26

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 387

23 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

465.

Врз основа на член 1036 став 1 точка 1 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛУКИТЕ ОДНОСНО ПРИСТАНИШТАТА ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ И ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕЃУНАРОДНИОТ ИЛИ МЕЃУДРЖАВНИОТ РЕЖИМ НА ПЛОВИДБАТА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат условите што мораат да ги исполнуваат луките односно пристаништата за меѓународен сообраќај и пловните патишта на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата, за да им се обезбеди безбедна пловидба на бродовите.

Под брод, во смисла на оваа уредба, се подразбираат и чамец и скела.

Член 2

Лука отворена за меѓународен сообраќај мора да има:

- 1) подрачја на копно и воден простор на кој може да се врши безбедно приврзување и котвење на бродовите;
- 2) безбедно и уредно одржувани длабочини на местата за котвење, приоѓање и пристанување на бродовите;
- 3) брег кој овозможува безбедно приврзување и заштита на бродовите во сите временски околности;
- 4) уреди за претоварување и сместување на товар, зависно од намената на луката;
- 5) уредни и осветлени патеки и работни површини што служат за натовар односно истовар на товар, и за работа и движење на персоналот и возилата;
- 6) зграда односно просторија уредена за примање на патници и багажи, ако луката е наменета за патнички сообраќај;
- 7) средства, опрема и персонал за противпожарна заштита во обемт што зависи од намената на луката.

Во лука отворена за меѓународен сообраќај мора да се обезбеди:

- 1) контрола на безбедноста на пловидбата и заштита на човечките жипоти на море;
- 2) заштитата на морето од загадување, со уреди опрема и обучен персонал во обем што зависи од намената на луката;
- 3) снабдување на бродови со гориво, мазиво, со вода за пиење и со електрична енергија;
- 4) давање итна помош;
- 5) хигиенско-санитарна заштита и вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација на брод и лука;
- 6) снабдување на бродови екипаж и патници со најнеопходните производи;
- 7) давање ПТТ услуги.

Член 3

Пристаниште отворено за меѓународен сообраќај мора да има:

1) подрачје на копно и воден простор на кој може да се врши безбедно приврзување и котвење на бродовите;

2) во своето подрачје определени котви надвор од пловниот пат, кои посебно се обележени;

3) безбедни и уредно одржувани длабочини на местата за котвење, приоѓање и пристанување на бродовите при најнизок регулационен пловидбен водостој, кои не можат да бидат помали од длабочината утврдена за пловен пат на кој се наоѓа пристаништето;

4) брег опреман со потребните уреди што овозможуваат безбедно приврзување и заштита на бродовите во сите временски околности и при сите водостои;

5) уреди за претоварување и сместување на товар, зависно од намената на пристаништето;

6) уредени и осветлени патеки и работни површини што служат за натовар односно истовар на товар, и за работа и движење на персоналот и возилата;

7) пристан односно скали на брегот за сообраќај брод-брег;

8) зграда, односно просторија уредена за примање на патници и багаж, ако пристаништето е чаменето за патнички сообраќај;

9) средства, опрема и персонал за противпожарна заштита во обем што зависи од намената на пристаништето.

Во пристаниште отворено за меѓународен сообраќај мора да се обезбеди:

1) контрола на безбедноста на пловидбата и заштита на човечките животи на внатрешните пловни патишта;

2) заштита на водите од загадување, со уреди, опрема и обучен персонал во обем што зависи од намената на пристаништето;

3) снабдување на бродови со гориво, мазиво, со вода за пиење и со електрична енергија;

4) давање итна помош;

5) хигиенско-санитарна заштита и вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација на бродот и пристаништето;

6) снабдување на бродови, екипаж и патници со најнеопходните производи;

7) давање ПТТ услуги.

Член 4

Пловните патишта во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои важи меѓународниот режим на пловидбата мораат да имаат:

1) соодветна длабочина, широчина и слободна височина на преминот кои обезбедуваат пловидбата безбедно да се врши со бродови за чие прифаќање се оспособени луците што се наоѓаат на тој пловен пат.

2) воспоставен и уредно одржуван пропишан систем на меѓународни ознаки со кој се обележува пловниот пат на морето.

Член 5

Пловните патишта на внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

ја на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата мораат да имаат:

1) соодветни габарити (длабочина, широчина, височина, радиус на кривини) определени со договорот со кој е воспоставен меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидбата на односниот пловен пат;

2) воспоставен и уредно одржуван пропишан систем на меѓународни ознаки со кои се обележува пловниот пат на внатрешните води.

Ако на пловниот пат од став 1 на овој член се наоѓа бродска преводница, габаритите на таа преводница мораат да ги исполнуваат условите предвидени со меѓународниот договор кој се однесува на тој пловен пат, а кој ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 6

Оваа уредба ќе се применува од 1 јуни 1984 година.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 374
25 мај 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

466.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОВИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРИБАВУВААТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Во Уредбата за видовите на предметите што можат да се прибавуваат со непосредна спогодба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/81), во член 1 став 1 точка 3 по зборот: „странство“, се додаваат зборовите: „и службени згради и простории за потребите на сојузните органи на граничните премини“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 389
30 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

467.

Врз основа на член 66 став 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД — ОСНОВАЧ НА ПОСТОЈАНА ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА ВО СТРАНСТВО ПРЕКУ КОЈА КЕ ВРШИ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ ВО ПОГЛЕД НА ПРОМЕТОТ НА ТАА ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА

1. Организацијата на здружен труд што основа постојана деловна единица во странство која ќе врши работи на извоз и увоз на стоки и услуги (во натамошниот текст: деловната единица) е должна кон барањето за основање на деловна единица да приложи писмена обврска дека преку таа деловна единица секоја година од вкупно остварениот промет со фирми од земјата во која ја основа деловната единица, поголемиот обем на тој промет ќе го остварува со извоз на стоки и услуги од Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Одлуката за преземање на обврската од точка 1 на оваа одлука ја донесува органот на управувањето на организацијата на здружен труд, согласно со самоуправната спогодба за здружување, со статутот и со другите самоуправни општи акти на организациите на здружен труд.

Ако повеќе организации на здружен труд заеднички основаат деловни единица, одлуката за преземената обврска во смисла на точка 1 од оваа одлука се донесува согласно со самоуправната спогодба од член 64 на Законот за вршење на стопански дејности во странство.

3. На организацијата на здружен труд, по нејзино барање, може да ѝ се намали обврската од точка 1 на оваа одлука, ако основа деловна единица во една од земјите во развој.

Намалувањето на обврската за извоз на стоки и услуги во смисла на став 1 од оваа точка може да изнесува најмногу 50% од обврската од точка 1 на оваа одлука.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, намалувањето на обврската за извоз на стоки и услуги од Југославија може да изнесува најмногу 75% од обврската од точка 1 на оваа одлука, ако организацијата на здружен труд основа деловна единица во една од најмалку развиените земји во развој.

4. Одобрение за намалување на обврската за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 од оваа одлука дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од координациониот одбор при надлежниот орган во републиката, односно при надлежниот орган во автономната покраина и од Координациониот одбор при Сојузниот извршен совет.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр. 375
23 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

468.

Врз основа на член 163 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 23/83), на предлог на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАНЦИИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ЕМСТВО ЗА СМЕТКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за намените и условите под кои банките овластени за работи со странство можат да даваат гаранции, супергаранции и други облици на емство за сметка на странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78 и 38/81) во точка 1 во одредбата под б на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова одредба, која гласи:

„7) за странските банки кои дале гаранции, супергаранции или други облици на емство заради давање гаранции, супергаранции и други облици на емство на домашните основни и други организации на здружен труд и на други општествени правни лица.

При давањето гаранција, супергаранција и други облици на емство од став 1 на оваа одредба, банките овластени за работи со странство можат да бараат контрагаранција од странската банка.“

2. Точка 2 се менува и гласи:

„2. Банките овластени за работи со странство можат за сметка на странски лица од точка 1 на оваа одлука да ги даваат оние видови гаранции, супергаранции и други облици на емство што се утврдени со самоуправните спогодби на банките овластени за работи со странство склучени врз основа на член 166 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 392
30 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

469.

Врз основа на член 78 став 8 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) и член 2 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЕМОТ, ИЗВОРИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ОТПЛИТА НА ФИКСНИТЕ И ГАРАНТИРАНИТЕ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМБРИ 1982 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи за от-

плата на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити земени до 31 декември 1982 година за основните и други организации на здружен труд и други општествени правни лица (во натамошниот текст: општествени правни лица) од Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Автономна покраина Војводина, Социјалистичка Автономна покраина Косово, чијшто степен на задолженоста е над југословенскиот просек.

2. За општествените правни лица се обезбедуваат девизи од 344 милиони долари, на следниот начин:

1) 50% од утврдениот износ со давање на привремени позајмици од финансиските кредити што ги сима Народната банка на Југославија на рок до пет години, под исти услови под кои тие кредити се земени;

2) 50% од утврдениот износ со дефинитивната продажба на девизите издвоени кај банките овластени за работи со странство.

3. Заради обезбедување девизи од точка 2 од одредбата под 2 од оваа одлука сите општествени правни лица од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се должни од девизиот прилив остварен од 15 јули до 31 декември 1983 година да издвојуваат 4,7% до износот од 172.000.000 САД долари, освен од девизиот прилив остварен по основ на влоговите на странски лица во домашните организации на здружен труд и од стопно одливот.

Банките овластени за работи со странство седмодневно ќе ги пренесуваат издвоените девизи од став 1 на оваа точка на посебна сметка кај Народната банка на Југославија заради нивна дефинитивна продажба.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 391

3 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

470.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПЕТРОХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на петрохемиски производи пените на своите производи, можат да ги формираат така што највисоките производителски цени за петрохемиски производи, при задржување на постојните услови за продажба, да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пропилен	35,13
2) С-4 фракција	33,14
3) пиролитичко масло	12,04
4) пиролитички бензин	28,07
5) винилхлорид мономер	52,08
6) етилен дихлорид	36,38

7) метанол S-цистерни	21,77
8) метанол S-бочви	22,53
9) метанол	18,16

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на петрохемиски производи на големо односно на мало при формирањето на цените на мало односно на големо на производите од точка 1 на оваа одлука можат да го засметаат учеството за покритие на трошоците за прометот до апсолутен износ кој според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзиното задржување во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 359

1 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

471.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ И ДЕТЕРГЕНТИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на хемиски производи можат цените на своите производи да ги формираат така што највисоките производителски цени, при задржување на постојните услови за продажба, да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) натриум триполифосфат	55,40
2) калцинирана сода	11,00
3) каустична сода блок	30,00
4) каустична сода ливчиња 1/40	30,50
5) каустична сода ливчиња 1/2	30,50
6) каустична сода ливчиња 1/1	34,30
7) бикарбона сода, техничка „В“	10,70
8) бикарбона сода, фармацевтска „МВВ“	10,70
9) прав за гаснење пожар Lu-1	12,70
10) дестилирана масна киселина од растително и животинско потекло	94,0
11) дестилирана хидрирана масна киселина од лој	98,0

12) дестилирана олеинска киселина	96,0
13) зеолит 45 А	15,0
14) натриумсулфат, безводен „В“	9,3
15) DBIS-95	105,0
16) Југопон НТ	60,70
17) Лоретол 30	52,90
18) Лорепон LS	78,70
19) Кутренат ASN	108,70
20) Кутринол NPN	107,3
21) Дамарил TS 95% AM	105,00
22) Дамарил KS 95% AM	100,60
23) Памарил CS 95% AM	104,00
24) Памарил НТ 50% AM	60,70
25) Памарил НК 50% AM	58,30
26) Памарил НС 50% AM	60,50
27) Латесол	34,60
28) Терилан ВА	79,60
29) Терилан СА-30	102,10
30) Терил 15-БИО	15,90
31) Терил 60	35,90
32) Натриумперборат, технички	35,50
33) Линеарен алкилбензол (LAB)	83,40

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на хемиски производи и организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на детергенти можат цените на своите производи кои според прописите постоеле на ден 29 јануари 1983 година, при задржување на постојните услови за продажба да ги зголемат, и тоа за:

1) карбоксиметил-целулоза	до	41%
2) етоксилати	до	20%
3) мирисни композиции	до	28%
4) натриумсиликат	до	29%
5) детергенти	до	25%

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од точ. 2 на оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на големо, односно на мало можат при формирањето на цените на мало, односно на големо од точ. 1 и 2 на оваа одлука да го засметаат учеството за покривање на трошоците на големо, односно на мало до апсолутниот износ кој според прописите постоел на ден 31 јули 1982 година.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 393
12 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

472.

Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци при службено патување во одделни странски земји изнесуваат по групите задачи и работи до:

за Авганистан:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Албанија:

I група	60 пресметковни долари
II група	54 пресметковни долари

за Алжир:

I група	73 САД долари
II група	66 САД долари

за Ангола:

I група	78 САД долари
II група	70 САД долари

за Аргентина:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Австралија:

I група	79 австралиски долари
II група	71 австралиски долар

за Австрија:

I група	1.048 австриски шилинзи
II група	943 австриски шилинзи

за Бахреин:

I група	101 САД долар
II група	91 САД долар

за Бангладеш:

I група	58 САД долари
II група	52 САД долари

за Белгија:

I група	3.148 белгиски франци
II група	2.833 белгиски франци

за Бенин:		за Грција:	
I група	90 САД долари	I група	43 САД долари
II група	81 САД долари	II група	39 САД долари
за Боливија:		за Гвајана:	
I група	60 САД долари	I група	80 САД долари
II група	54 САД долари	II група	72 САД долари
за Чехословачка:		за Гватемала:	
I група	57 пресметковни долари	I група	74 САД долари
II група	51 пресметковен долар	II група	67 САД долари
за Данска:		за Гвинеја:	
I група	480 дански круни	I група	110 САД долари
II група	432 дански круни	II група	99 САД долари
за АР Египет:		за Хаити:	
I група	90 САД долари	I група	54 САД долари
II група	81 САД долар	II група	49 САД долари
за Еквадор:		за Холандија:	
I група	59 САД долари	I група	200 холандски флорини
II група	53 САД долари	II група	180 холандски флорини
за Екваторијална Гвинеја:		за Хондурас:	
I група	79 САД долари	I група	75 САД долари
II група	71 САД долар	II група	68 САД долари
за Ел Салвадор:		за Хонг Конг:	
I група	51 САД долар	I група	90 САД долари
II група	46 САД долари	II група	81 САД долар
за Етиопија:		за Индија:	
I група	55 САД долари	I група	100 САД долари
II група	49 САД долари	II група	90 САД долари
за Филипини:		за Индонезија:	
I група	59 САД долари	I група	72 САД долари
II група	53 САД долари	II група	65 САД долари
за Финска:		за Иран:	
I група	75 САД долари	I група	80 САД долари
II група	68 САД долари	II група	72 САД долари
за Франција:		за Ирак:	
I група	500 француски франци	I група	80 САД долари
II група	450 француски франци	II група	72 САД долари
за Габон:		за Ирска:	
I група	103 САД долари	I група	58 англиски фунти
II група	93 САД долари	II група	52 англиски фунти
за Гана:		за Исланд:	
I група	90 САД долари	I група	50 САД долари
II група	81 САД долар	II група	45 САД долари
за Горна Волта:		за Италија:	
I група	80 САД долари	I група	100.000 италијански лири
II група	72 САД долари	II група	90.000 италијански лири

за Израел:		за Костарика:	
I група	66 САД долари	I група	72 САД долари
II група	59 САД долари	II група	65 САД долари
за Јамајка:		за Куба:	
I група	87 САД долари	I група	85 САД долари
II група	78 САД долари	II група	77 САД долари
за Јапонија:		за Кувајт:	
I група	105 САД долари	I група	114 САД долари
II група	95 САД долари	II група	103 САД долари
за ДР Јемен:		за Лаос:	
I група	92 САД долари	I група	40 САД долари
II група	81 САД долар	II група	36 САД долари
за АР Јемен:		за Лесото:	
I група	94 САД долари	I група	80 САД долари
II група	85 САД долари	II група	72 САД долари
за Јордан:		за Либан:	
I група	79 САД долари	I група	90 САД долари
II група	71 САД долар	II група	81 САД долар
за Камерун:		за Либериа:	
I група	85 САД долари	I група	73 САД долари
II група	77 САД долари	II група	66 САД долари
за Канада:		за АЦ Либија:	
I група	85 канадски долари	I група	73 САД долари
II група	77 канадски долари	II група	66 САД долари
за Катар:		за Луксембург:	
I група	126 САД долари	I група	2.114 белгиски франци
II група	113 САД долари	II група	1.903 белгиски франци
за Кенија:		за Мадагаскар:	
I група	48 САД долари	I група	59 САД долари
II група	43 САД долари	II група	53 САД долари
за НР Кина:		за Малави:	
I група	65 САД долари	I група	78 САД долари
II група	59 САД долари	II група	70 САД долари
за Кипар:		за Унгарија:	
I група	52 САД долари	I група	63 САД долари
II група	47 САД долари	II група	57 САД долари
за Кампучија:		за Малезија:	
I група	40 САД долари	I група	91 САД долар
II група	36 САД долари	II група	82 САД долари
за Колумбија:		за Мали:	
I група	80 САД долари	I група	91 САД долар
II група	72 САД долари	II група	82 САД долари
за Конго:		за Малта:	
I група	110 САД долари	I група	54 САД долари
II група	99 САД долари	II група	49 САД долари
за НДР Кореја:		за Мароко:	
I група	75 САД долари	I група	52 САД долари
II група	68 САД долари	II група	47 САД долари

за Мавританија:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Мексико:

I група	61 САД долар
II група	55 САД долари

за Монголија:

I група	76 пресметковни долари
II група	68 пресметковни долари

за Мозамбик:

I група	75 САД долари
II група	68 САД долари

за СР Германија:

I група	153 германски марки
II група	138 германски марки

за ДР Германија:

I група	70 пресметковни долари
II група	63 пресметковни долари

за Непал:

I група	42 САД долари
II група	38 САД долари

за Нигер:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Нигерија:

I група	180 САД долари
II група	126 САД долари

за Никарагва:

I група	78 САД долари
II група	70 САД долари

за Норвешка:

I група	580 норвешки круни
II група	522 норвешки круни

за Нов Зеланд:

I група	77 САД долари
II група	69 САД долари

за Брегот на Слоновата Коска:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Оман:

I група	94 САД долари
II група	85 САД долари

за Пакистан:

I група	72 САД долари
II група	65 САД долари

за Панама:

I група	76 САД долари
II група	68 САД долари

за Парагвај:

I група	62 САД долари
II група	56 САД долари

за Перу:

I група	82 САД долари
II група	74 САД долари

за Полска:

I група	75 САД долари
II група	63 САД долари

за Порторико:

I група	63 САД долари
II група	57 САД долари

за Португалија:

I група	68 САД долари
II група	61 САД долар

за Руанда:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Романија:

I група	72 САД долари
II група	65 САД долари

за САД:

I група	98 САД долари
II група	88 САД долари

за Њујорк:

I група	118 САД долари
II група	106 САД долари

за Саудиска Арабија:

I група	163 САД долари
II група	147 САД долари

за Сенегал:

I група	71 САД долар
II група	64 САД долари

за Сао Томе и Принсипе:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Сејшели:

I група	89 САД долари
II група	80 САД долари

за Сиера Леоне:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Сингапур:

I група	102 САД долари
II група	92 САД долари

за АР Сирија:		за Уганда:	
I група	70 САД долари	I група	74 САД долари
II група	63 САД долари	II група	67 САД долари
за Сомалија:		за Обединети Арапски Емирати:	
I група	73 САД долари	I група	121 САД долар
II група	66 САД долари	II група	109 САД долари
за ССР:		за Уругвај:	
I група	80 пресметковни долари	I група	64 САД долари
II група	72 пресметковни долари	II група	58 САД долари
за Судан:		за Велика Британија:	
I група	98 САД долари	I група	62 англиски фунти
II група	88 САД долари	II група	56 англиски фунти
за Шпанија:		за Венецуела:	
I група	75 САД долари	I група	100 САД долари
II група	68 САД долари	II група	90 САД долари
за Шри Ланка:		за СР Виетнам:	
I група	53 САД долари	I група	51 САД долар
II група	48 САД долари	II група	46 САД долари
за Швајцарија:		за Заир:	
I група	152 швајцарски франци	I група	120 САД долари
II група	137 швајцарски франци	II група	108 САД долари
за Женева:		за Замбија:	
I група	182 швајцарски франци	I група	76 САД долари
II група	164 швајцарски франци	II група	69 САД долари
за Шведска:		за Зимбабве:	
I група	600 шведски круни	I група	50 САД долари
II група	540 шведски круни	II група	45 САД долари
за Тајланд:		за сите други држави:	
I група	69 САД долари	I група	50 САД долари
II група	62 САД долари	II група	45 САД долари
за Танзанија:		2. По исклучок од одредбите од точка 1 на ова решение, дневниците што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци при службено патување во странски земји што се наоѓаат во воена состојба се зголемуваат до 50% од износот од таа точка.	
I група	81 САД долар	Сојузниот извршен совет, по предлог на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, го утврдува, по поодделни земји, износот на зголемувањето на дневниците според одредбите од став 1 на оваа точка.	
II група	73 САД долари	3. Издатоците за пакување на покукнина при селидба на раководен работник или работник од странство им се признаваат на сојузните органи на управата и на сојузните организации во материјални трошоци во паушален износ, и тоа:	
за Того:		а) за раководен работник или работник со кој престојуваат во странство брачниот другар и децата, во валута на земјата од која се сели во износ од 400 САД долари, пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели во време на селидбата;	
I група	80 САД долари	б) за раководен работник или работник со кој брачниот другар и децата не престојуваат во странство, во валута на земјата од која се сели во износ од 200 САД долари, пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели во време на селидбата.	
II група	72 САД долари		
за Тринидад-Тобаго:			
I група	110 САД долари		
II група	99 САД долари		
за Тунис:			
I група	59 САД долари		
II група	53 САД долари		
за Турција:			
I група	50 САД долари		
II група	45 САД долари		

4. На сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци издатоците за осигурување на предметите осигурани кај југословенските осигурителни заводи, што раководниот работник или работникот ги испраќа од Југославија во странство или од странство во Југославија до следниот износ:

а) ако се сели со членовите на семејството, вредност на предметите до 180.000 динари;

б) ако се сели без членовите на семејството, вредност на предметите до 90.000 динари.

5. Ова решение се применува на службени патувања во странство и на селидби што започнуваат од денот на неговото влегување во сила.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/81 и 42/81).

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 390

30 јуни 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с.р.

473.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ

1. Се ослободуваат од плаќање царина организациите на здружен труд на увозот на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — Специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2

84.19/2	Други машини за пакување и завивање на стоки, други машини Ех. — Машини за пакување и завивање на бонбони и карамели — Машини за етикетирање на текстилни ткаенини — Машини за пакување во вреќи — Машини за пакување на BIG жилети за бричење
---------	---

1	2
34.31/2	Машини за производство и довршување на хартија или картон Ех. — Машини за пластифицирање на печатени табаци и ролни — Машини за лепење хартија — Машини за спојување (каширање) на хартија, картон лепенка, брановит картон
84.32/1	Книговрзувачки машини, вклучувајќи и машини за прошивување на книги Ех. — Машини за шиене на книги — тул-машини — Машини за собирање на табаци — Машини за лепење на книги — Машини за свиткување на табаци (фолц-машини) — Преси за стискање на книги, брошури и блокови
84.33/1	Машини од сите видови за сечење хартија или картон; други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон Ех. — Механички машини за кроење (штанцување) на хартија и картон — Машини за перфорирање на хартија — Електрични машини за сечење на хартија и картон — Машини за изработка на хартиени кесиња, пликови и други предмети за пакување, од хартија и картон — Машини за изработка на жлебови за лепенка и брановит картон
84.34/1	Машини, уреди и прибор за леење на букви или набирање на букви и машини за подготвување или изработка на клишиња, плочи, или валјаци за печатење
84.34/2	Печатарски букви, стереотипски матрици со отпечаток и други матрици, клишиња плочи и валјаци подготвени за печатарски цели
84.35/3	Други машини за печатење Ех. — Офсет печатарски машини за рамно печатење од табаци — Преси за изработка на пробни отпечатоци — Машини за печатење на тркалезни и рамни површини од пластика — Машини за изработка на самолепливи ленти
84.36/26-2	Машини од сите видови, што се употребуваат за преработка на природни или синтетички и вештачки текстилни влакна, други Ех. — Машини за режење на стари крпи — Машини за развлакнување на крпи — Машини за отстранување на метални делови од влакна од крпи — Комора за мешање на отпадоци од текстил — Комора за испрашување на нечистотија — Гребеналки за текстилни влакна

1	2	1	2
84.36/36	Машини за дублирање на предиво од памук, коноп, лен и од синтетички и вештачки влакна, освен автоматски		— Машини за гравирање на дрво — Машини за изработка на дрвени елементи за штипалки
84.37/36	Машини за ткаење, машини за плетење и машини за изработка на гајтан-предиво, тил, тантели, везови, позамантерија, плетеници или мрежи; машини за подготвување предиво за употреба на тие машини, вклучувајќи и сновалки и машини за скрбење Ех. — Автоматски машини за изработка на везови на текстил со еднобоен конец за вез — Автоматски машини за изработка на везови на текстил со повеќебоен конец за вез — Машини за изработка на реси на ткаенина	84.47/10	Алатни машини Други машини Ех. Специјални машини за обработка на предмети од бакелит
84.39	Машини за изработка и довршување на филц во парчиња или во форми Ех. — Машини за режење цик-цак — Машини за формирање на руно — Машини за иглење на руно	84.57/2	Машини за изработка на друго стакло Ех. — Пневматски преси за обликување на стаклени кликери — Двоцилиндрични машини за глазирање на стакло
84.40/6e-2	Машини за сечење на ткаенина, други машини, други Ех. — Машини за режење со трачен нож (Banseg) — Маса за положување на материјал, со пневматски уред за прорежување — Машини за положување на ткаенини, со механизам за водење — Преси за фронтално фиксирање — Машини за сечење на ткаенини — Комори за бојосување на ткаенини — Машини за електростатичко бојосување со течни бои — Машини за печатење на кутии од брановита лепенка и картон	90.10/1	Апарати за фотокопирање или термокопирање Ех. — Апарати за светлосно копирање на кроеви на озолит-хартија — Апарати за контактено копирање на филм, хартија, печатарски плочи и валјаци
84.46/1	Машини за обработка на камен, гатери и слични машини	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	
84.46/2	Машини за мазнење камен	Е. п. бр. 396 30 јуни 1983 година Белград	
84.46/3	Машини за лепење и сечење неметали Ех. Универзални машини за режење на шамот	Сојузен извршен совет Потпретседател, Борисав Сребриќ, с. р.	
84.46/6	Алатни машини за обработка на минерални материјали, други машини Ех. Универзални брусилки на шамот	474.	
84.47/2	Машини за рендисање на дрво Ех. Автоматски двестрани блањалки	Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас (Службен лист на СФРЈ, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува	
84.47/8	Други машини за механичка обработка на дрво Ех. — Машини за стружење на дрво — Специјални машини за калибрање на чепови со стискање по пат на валјаци — Машини за луење на фурнир	РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕГУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАКАЈ 1. За преминување на државната граница се определуваат сезонските гранични премини за меѓународен поморски сообраќај Будва и Котор. 2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе работат до 31 октомври 1983 година. 3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	
		Е. п. бр. 373 30 јуни 1983 година Белград	
		Сојузен извршен совет Потпретседател, Борисав Сребриќ, с. р.	

475.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЈНСКА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кујнска опрема, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Кујнска опрема. Мери за координирање — — — — — JUS U.A9.035

2) Кујнска опрема. Големини на отворите за вградување на апарати JUS U.A9.057

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард JUS U.A9.055 од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кујнска опрема што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Применувањето на југословенскиот стандард JUS U.A9.057 од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9539/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

476.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на податоци, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Обработка на податоци. Примена на збирот на знаци кодирани со 7 битови и на неговите 7-битни и 8-битни проширувања на магнетна лента со 9 канали со широчина од 12,7 mm — — — — — JUS I.B2.001

2) Обработка на податоци. Ознаки на мерните единици на Меѓународниот систем на мерни единици (SI) и на другите мерни единици во системот со ограничен збир на знаци — — — — — JUS I.B3.001

3) Обработка на податоци. Графичко претставување на контролните знаци на збирот на знаци кодирани со 7 битови — — — — — JUS I.B3.002

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди JUS I.B2.001 и JUS I.B3.002 од член 1 на овој правилник не е задолжително. Југословенскиот стандард JUS I.B3.001 и задолжителен во целост, а ќе се применува на обработката на податоци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на 4 месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9537/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

477.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за инструменти за мерење на отпорноста на заземјување, кој го има следниот назив и ознака:

Инструменти за мерење на отпорноста на заземјување. Барања за безбедност и за механичка цврстина — JUS L.G1.030

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инструментите за мерење на отпорноста на зеземјувањето што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9542/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

478.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за лабораториски садови и прибор од стакло, кој го има следниот назив и ознака:

Лабораториски садови и прибор од стакло. Стаклени термометри полнети со течност, за специјални намени JUS B.E4.359

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на лабораториски садови и прибор од стакло што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9540/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

479.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕРАЦИЈА НА СЕДМИЦИТЕ ВО ГОДИНАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за нумерација на седмиците во годината, кој го има следниот назив и ознака:

Нумерација на седмиците во годината. Календари — — — — JUS A.D0.108

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на нумерацијата на седмиците во годината од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Применувањето на прилозите А, В, С, D и Е на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9536/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

480.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕРОЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за феролегури, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Фотометриско определување на содржината на фосфор во ферохромот — — JUS C.A1.411

2) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Волуметриско определување на содржината на фосфорот во феросилициумот — JUS C.A1.419

3) Феролегури. Силикокалциум.
Технички услови — — — — — JUS C.B1.105

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на феролегури што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитувањето на хемискиот состав на феролегури. Фотометриско одредување на фосфор во ферохром — — — — — JUS C.A1.411 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитувањето на хемискиот состав на феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/72);

2) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Гравиметриско одредување на фосфор во феросилициум — — — — — JUS C.A1.419 донесен со Решението за југословенските стандарди за феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/69).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9543/1

8 јуни 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

481.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заварување и за сродни постапки, кој го има следниот назив и ознака:

Заварување и сродни постапки.
Заварување при заштита на гас. Постапки — — — — — JUS C.T3.015

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9538/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

482.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Чисти хемикалии. Борна киселина. Технички услови — — — — — JUS H.G2.021
- 2) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на борна киселина. Волуметриски метод — — — — — JUS H.G8.067
- 3) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на хлорид. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.G8.068
- 4) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на сулфати. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.G8.069
- 5) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на фосфати. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.G8.070
- 6) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриски метод — — — — — JUS H.G8.071
- 7) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на железо. Колориметриски метод — — — — — JUS H.G8.072
- 8) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на арсен. Фотометриски метод — — — — — JUS H.G8.073

9) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на калциум и магнезиум. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.074

10) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на материите кои не испаруваат со металнол. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.075

11) Чисти хемикалии. Борна киселина. Определување на содржината на материите нерастворливи во вода. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.076

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на борна киселина што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9541/1
8 јуни 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

483.

Врз основа на член 66 став 1, во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, усогласени според член 64 и член 65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се усогласуваат со движењето на просечните животни трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, така што, починувајќи од 1 јули 1983 година, се зголемуваат за 6% од пензијата исплатена за месец јуни 1983 година.

2. Вкупниот износ на пензијата и на податокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го надмине износот на највисокиот месечен личен доход на функционер на Собранието на СФРЈ од претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 33-1
14 јули 1983 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 10 СТАВ 7 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА НА РАБОТИТЕ ВРЗ УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА НОВИ САД ЗА 1980 ГОДИНА; НА ЧЛЕН 13 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 6 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ГРАД НОВИ САД ЗА 1981 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 14 СТАВ 7 ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ГРАД НОВИ САД ЗА 1982 ГОДИНА

1. Месната заедница „Степановиќево“ од Степановиќево, пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на одлуката за програмата за уредување на градежно земјиште на општината односно на град Нови Сад за 1980, 1981 и 1982 година, поради тоа што со нив не е предвидено уредување на земјиштето во Степановиќево, дека одлуките се донесени без спроведување на јавна расправа во месната заедница и дека на индивидуалните инвеститори не им се признава намалување на трошоците за уредување на градежно земјиште по основ на платен самопридонес за изградба на одделни објекти — инфраструктури.

2. Со оспорените одлуки („Службен лист на општина Нови Сад“, бр. 11/80 и „Службен лист на град Нови Сад“, бр. 11/81 и 37/82), се утврдени мерила за пресметка на трошоците за уредување на градежно земјиште при колективна и индивидуална станбена изградба односно при изградба на деловен простор по 1m². Составен дел на овие одлуки се Програмите за работите за уредување на градежно земјиште односно плановите на приливот и одливот на средствата на Самоуправната интересна заедница на комуналните дејности и на градежно земјиште на град Нови Сад, на која ѝ се плаќаат овие трошоци.

3. Во одговор на предлогот на овластениот предлагач, Заводот за подготовка и уредување на градежно-земјиште на град Нови Сад истакна дека на индивидуалните инвеститори, при пресметката на овие трошоци, им се врши намалување по основ на платениот местен самопридонес за изградба на комунални објекти кој за населено место изнесува 48% од единичната цена, со тоа што на пресметката може да се поднесе приговор за кој решава Комисијата за отстапување на градежно земјиште.

4. Уставниот суд на Југославија констатира дека Собранието на општината е овластено да го уредува користењето на земјиштето, како добро во општа употреба и односите во станбено-комуналната област, според одредбите на чл. 85 и 117 од Уставот на СФРЈ па, согласно со тоа овластување, и да ги уре-

дува мерилата за пресметка на трошоците за уредување на градежно земјиште (во кое, освен градежното земјиште, спаѓа и земјиштето во градежното подрачје, како што е и земјиштето во Степановиќево). Исто така општината е овластена и да донесе програми за уредување на градежното земјиште, што се уредува кога ќе се обезбедат доволни финансиски средства за изведување на работите во согласност со среднорочните и годишните програми.

Според оцената на Судот, височината на трошоците за уредување на градежно земјиште спаѓа во автономно уредување на собрание на општината, во согласност со покраинскиот закон и е работа на конкретна оценка на носителот на актот.

Оцената на законитоста на оспорените одлуки е во надлежност на Уставниот суд на Војводина кој, во одлуката У. број 102/82 од 3 ноември 1982 година, го одби предлогот на оспорениот предлагач за оценување на законитоста на оспорените одлуки.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и на член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 1 јуни 1983 година, едногласно донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Месната заедница „Степановиќево“, од Стопанскието, да се утврди дека одредбите на член 10 став 7 од Одлуката за програмата за работите во уредување на градежно земјиште на општина Нови Сад за 1980 година, на член 13 став 1 алинеја 6 од Одлуката за програмата за уредување на градежно земјиште на град Нови Сад за 1981 и на член 14 став 7 од Одлуката за програмата на уредување на градежно земјиште на град Нови Сад за 1982 година, се несогласни со Уставот.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: Воислав Ракиќ, претседател на Судот и судиите: Рамадан Враниќи, Милосав Стијовиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Јаким Спироски, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира, Иван Франко, и д-р Јосиф Трајковиќ.

У-бр. 24/82

1 јуни 1983 година

Белград

Претседател

на Уставниот суд на Југославија,

Воислав Ракиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
464. Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	1041
465. Уредба за условите што мораат да ги исполнуваат лукуите односно пристаништата за меѓународен сообраќај и пловните патишта на кои важи меѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидбата —	1044
466. Уредба за дополнително на Уредбата за видовите на предметите што можат да се прибавуваат со непосредна спогодба —	1045

	Страна
467. Одлука за преземање обврски на организација на здружен труд — основач на постојана деловна единица во странство црква која ќе врши работи на извоз и увоз во поглед на прометот на таа деловна единица — — — — —	1046
468. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за намените и условите под кои банките овластени за работи со странство можат да даваат гаранции, супергаранции и други облици на емство за сметка на странски лица — — — — —	1046
469. Одлука за обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи за отплата на фиксните и гарантираните обврски по странските кредити земено до 31 декември 1982 година — — — — —	1046
470. Одлука за определување на највисоките цени за одделни петрохемиски производи	1047
471. Одлука за определување на највисоките цени, односно на највисокото ниво на цените на определени хемиски производи и детергенти — — — — —	1047
472. Решение за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — —	1048
473. Решение за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди — — — — —	1053
474. Решение за определување на сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај — — — — —	1054
475. Правилник за југословенските стандарди за куќнска опрема — — — — —	1055
476. Правилник за југословенските стандарди за обработка на податоци — — — — —	1055
477. Правилник за југословенскиот стандард за инструменти за мерење на отпорноста на заземјување — — — — —	1055
478. Правилник за југословенскиот стандард за лабораториски садови и прибор од стакло — — — — —	1056
479. Правилник за југословенскиот стандард за нумерација на седмиците во годината	1056
480. Правилник за југословенските стандарди за феролегури — — — — —	1056
481. Правилник за југословенскиот стандард за заварување и за сродни постапки — —	1057
482. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — —	1057
483. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на просечните животни трошоци — — — — —	1058
Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 10 став 7 од Одлуката за програмата на работите врз уредување на градежно земјиште на општина Нови Сад за 1980 година; на член 13 став 1 алинеја 6 од Одлуката за програмата за уредување на градежно земјиште на град Нови Сад за 1981 година и на член 14 став 7 од Одлуката за програмата за уредување на градежното земјиште на град Нови Сад за 1982 година — — — — —	1058

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишића бр. 17.